

# MINI CROSSOVER КОНЦЕПТ



Иако е само во концепт, сепак е јасно дека SUV изведбата на "Mini" ќе пристигне во салоните во 2010 година како дополнување на гамата, во која моментно се наоѓаат Cooper и Clubman. Инаку, овој концепт "Mini" ќе го претстави на Саемот во Париз во октомври, што е цели две години пред лансирањето на серискиот модел. Дизајнот е интересен, особено се истакнува задната лева врата, која се отвора со лизгање наназад.



Зачудува зошто и десната врата не е така изведена, но тоа треба да го кажат инженерите на "BMW", кој е сопственик на "Mini". Моторизацијата ќе ја сочинуваат 1,6-литарски дизелски и бензински единици со турбо полначи, кои треба да го стават "Mini" во една класа погоре во однос на можната конкуренција (Suzuki SX4, Fiat Sedici, Daihatsu Therios, Toyota Urban Cruiser, VW Polo SUV итн.).

# МЕГАНЕ ПРЕД ПРЕМИЕРА



Еден месец пред отворањето на парискиот автосалон, каде автомобилот на "Renault" треба да ја доживее својата премиера, се појавија и фотографии од новиот Мегане. Според фотографиите, дизајнот на автомобилот по многу нешта потсетува на тој на новата Laguna. Засега не се објавени никакви технички податоци. Наскоро, "Renault" треба да претстави и други каросериски изведби на Меган, како караван, лимузина, купе кабриолет и нормално - спортскиот RS.



## ФЛЕШ ВЕСТИ

### "MAZDA" СО НОВ СПОРТСКИ ДИЗЕЛ МОТОР

"Mazda" ќе претстави нов силен и чист дизел мотор, кој ќе се вградува во Mazda3 и 6. Новиот дизелски мотор има зафатнина од 2,2 литри, впрскувањето ќе биде Common Rail, а ќе се вградува и партикуларен филтер за честички. Силата на моторот ќе изнесува 185 кс, а вртежниот момент камионски 400 Nm, што го прави еден од најживите и најспортски дизели на пазарот. Потрошувачката ќе изнесува импресивни 5,6 литри во просек на 100 км!

### "TOYOTA" ГИ ПОСКАПЕ ВОЗИЛАТА

Јапонскиот производител "Toyota" соопшти дека ќе ги зголеми цените на некои од патничките автомобили во Јапонија, прв пат во изминатите 30 години, а како главна причина се наведува неодамнешното стопроцентно поскапување на суровините. Цените на комерцијалните автомобили просечно ќе се зголемат за 2 отсто. "Toyota" соопшти дека со сега е во можност да го неутрализира зголемувањето на цените на суровините со намалувањето на трошоците, но дека поради очекуваното задржување на трошоците на високо ниво, одлучила да ги зголеми цените на автомобилите.

**SKY** 102,5  
**radio**